



Клаузула за спречување на корумпирано однесување за договорни страни кои не се јавни службеници

<Договорната страна> е запознаена со обврската на Македонски Телеком АД – Скопје да ги почитува правилата и принципите за спречување на корумпирано однесување што се релевантни за договорните страни и изјавува дека нема да користи пари или друг надомест исплатен од Македонски Телеком АД – Скопје за незаконски цели, вклучувајќи ги и целите со коишто го прекршуваат Законот за спречување на корупција на Република Македонија, како што се вршење или предизвикување на вршење на директни или индиректни плаќања на кој било јавен службеник* за да му помогне на Македонски Телеком АД – Скопје или на некој што делува во негово име да стекне или да задржи бизнис со или да го насочи бизнисот кон некое лице или да обезбеди каква било несоодветна предност.

<Договорната страна> изјавува дека:

- нејзините членови, раководители, вработени и сопственици не се јавни службеници; и
- не извршила и нема да изврши вработување/ангажирање или на друг начин да надомести или да понуди надомест на било кој јавен службеник, или да направи или да предизвика некој друг да направи какви било директни или индиректни понуди или плаќања на кои било јавни службеници, со цел да влијае или да поттикне каква било одлука во корист на Македонски Телеком АД – Скопје; и
- нема да вработи/ангажира каков било подизведувач, консултант, застапник или претставник во врска со овој договор без темелен документиран преглед на лицето и неговата репутација и интегритет, и
- нема да вработи/ангажира каков било подизведувач, консултант, застапник или претставник којшто не се придржува кон правилата и принципите за спречување на корумпирано однесување и во случај да дојде до сознание за такво прекршување веднаш ќе го информира Македонски Телеком АД – Скопје.

<Договорната страна> ќе обезбеди информации во рок од 14 дена од писменото барање од Македонски Телеком АД – Скопје во врска со примените или искористените плаќања според овој договор.

Дополнителен став во одредбата којшто го регулира раскинувањето на договорот

- Македонски Телеком АД – Скопје има право веднаш да го раскине овој договор доколку <Договорната страна> го прекрши Законот за спречување на корупција на Република Македонија или постапи спротивно на одредбите на клаузулата за спречување на корумпирано однесување.

Под „Јавен службеник“ во смисла и за целите на правилата и принципите за спречување на корумпирано однесување се подразбираат:

- претставници, именувани лица или вработени на (i) влада или кој било сектор, агенција или органи на истите (законодавни, административни и судски), (ii) регионално владино тело, или (iii) јавна меѓународна организација;
- лица кои постапуваат по службена должност или извршуваат јавна функција за или во име на која било влада или сектор, агенција или органи на истите, регионално владино тело или јавна меѓународна организација;
- претставници на политичка партија (или политичка партија во целина);
- кандидати за јавна служба;
- претставници на меѓународни јавни организации, како што се Обединетите Нации или Светска Банка;
- поединци кои имаат функционален авторитет како службеник, но не се вработени во јавна служба;
- консултанти и специјални советници на јавни служби или јавни службеници;
- службеници и вработени во претпријатија или институции во државна сопственост, дури и оние што работат со комерцијален капацитет, вклучувајќи ги болниците, здравствените институции и универзитетите.